

ПРЕГЛЕД

на одобрени теми за изработка на магистерски трудови на Архитектонскиот факултет во Скопје

Ред. бр.	Име и презиме на кандидатот	Назив на темата		Име и презиме на менторот	Датум и бр. на Одлука на ННС/НС за прифаќање на темата
		на македонски јазик	на англиски јазик		
1.	Славица Димишковска	Пејзажен хотел по обрасците на биофиличкиот дизајн на примерот на село Горно Соње	Landscape hotel According the Patterns of biophilic design on the case of village Gorno Sonje	Проф. д-р Минас Бакалчев	
2.	<b>Калина Трајановска</b>	Оживување на просторот преку репрограмирање со разнородни структурни, програмски целини	Space Revitalization through reprogramming with divergent structural, program units	Проф. д-р Митко Хаџи-Пуља	
3.	<b>Амина Тртовац</b>	Куќа на агол	House at the corner	Вонр. проф. д-р Саша Тасиќ	
4.	<b>Жаклина Угриновска</b>	Хибриден модел како двигател кон регенерација на урбан отсечок од градот – Нов спортско-рекреативен и културен центар покрај Охридското Езеро	Hybrid Model as an Instigator for Regeneration of an Urban Part of the City - New Sports - Recreation and Cultural Center by Like Ohrid	Проф. д-р Михајло Зиноски	
5.	<b>Андреј Нанески</b>	Основно училиште во Прилеп: Архитектонскиот простор и психолошките потреби на средното детство	Elementary school in Prilep: The architectural space and the psychological needs of middle childhood	Вонр. проф. д-р Мери Батакоја	
6.	<b>Наташа Хаџи Лега</b>	Енергетска ефикасност за објекти од значајно културно наследство	Energy efficiency for buildings of significant cultural heritage – close to	Проф. д-р Страхиња Трпевски	

		- блиску до нула потрошувачка енергија, на реализирани објекти во образовниот сектор по примерот на СОУ “Никола Карев” Скопје	zero energy consumption, on existing buildings in the education sector in Skopje following the example of Secondary school „Nikola Karev“		
7.	<b>Јован Божиновски</b>	Репрограмирање и ре-употреба на индустриски локации во корист на градот	Reprogramming and reuse of industrial sites for the benefit of the city	Проф. д-р Дивна Пенчиќ	
8.	<b>Марија Кавракова</b>	Нов социокултурен градски предел: Урбана ре-употреба на локацијата на постојниот клинички центар во Скопје	New socio-cultural urban landscape: Urban renewal of the location of the existing clinical center in Skopje	Вонр. проф. д-р Слободан Велевски	